

Тековни проекти на Одделението за ЛЕР

Бр.	Период	Име на проектот	Краток опис	Резултати	Финансиска конструкција
1.	2016-2017	Проект Поддршка на прекугранично претприемништво / Транснационално бизнис консултанство, акроним на проектот "SCBE / TVC".	ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Македонија 2007-2013. Главен водечки партнер и прв финансиски водечки партнер на проектот е грчко здружение за ИТ нови технологии и компании како приватна организација од Лерин, Грција. Општина Охрид е финансиски водечки партнер 2. Останати партнери се следните приватни организации: Хеленско здружение за управување од Грција и Технополис Меѓународниот институт за образование од Тесалоники, Грција како и Невладината организација Центар за климатски промени од Охрид, од Македонија.	Обуки за претприемништво за 100 невработени лица во прекугранична област, обуки за 100 индивидуални и општествени претпријатија да ги зајакнат нивните претприемнички капацитети во прекуграничната област Флорина- Охрид - Тесалоники, подготовка на 100 бизнис планови за МСП	184.958.00 евра
2.	2017-2019	Проект: " Меѓугранична соработка и интегрирани здравствени	ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција –	Подготовка на водич за достапни здравствени и социјални услуги достапни	142.810.00 евра

		и социјални услуги за стари лица и деца и нивна рана превенција” (“Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all”, project acronym “Cross4all”)	Република Македонија 2014-2020 . - Лабораторија на медицинска информатика на Универзитетот Аристотел во Солун (Главен водечки партнер бр.1) - Факултет за Информатички и Комуникациски технологии во „ Св. Климент Охридски “- Битола (партнер бр.2), - Општина Неаполис (партнер бр.3) - Општина Охрид(партнер бр.4) - Болница Св.Стефан,Охрид (партнер бр.5) - Грчка Национална Конфедерација на лица со попреченост (партнер бр.6)	во прекугранична област, Основање на пилот центар за здравје и социјална грижа, формирање на мобилни единици за социјална и здравствена грижа и набавка на медицинска опрема за пилот центар и мобилни единици	
3.	Октомври-Март 2017-2018	Креирање на можности за работа за сите и поддршка на Владата во спроведување на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2017 – УНДП и Агенција за вработување	Програмата општинско корисна работа има за цел да овозможи социјално вклучување на невработени лица преку нивно ангажирање на определено скратено работно време, заради стекнување на одредени вештини и постепено вклучување на пазар на труд. Обезбедување на стручен и професионален кадар за	-Зајакнување на капацитетите на дисперзираните градинки што ќе резултира со згрижување на поголем број на деца - Задоволување на потребите на месното население за згрижување на деца од предшколска возраст -Зголемување на квалитетот на спроведување на	

			<p>ЈОУДГ „Јасна Ристеска” , 5(пет) воспитувачи и 5 (пет) негователи со цел поефикасно спроведување на воспитно образовниот процес на децата од предшколска возраст</p>	<p>воспитно –образовниот процес од предшколска возраст - Работно ангажирање на долгорочно невработени лица, како и на лица од ранливи категории кои потешко се вклучуваат во пазарот на трудот</p>	
4.	Јануари 2018-	Inter Regional Cultural Heritage Management e- system (IRC-HERMeS)	<p>Европски партнерски проект од програмата Balkan – Mediterranean кој опфаќа четири UNESCO градови: Охрид, Крф, Самос и Гирокастра.</p>		